

Да го провериме своето знаење

Тема : Јас со другите и другите со мене

1. Име и презиме _____
Училиште _____
Одделение _____
Улица и број _____
Место на живеење _____

2. Јас го почитувам моето другарче ако:



- а) не му кажувам што има за домашна работа кога е отсутен
- б) му помагам при пишување на домашната работа
- в) му ја давам мојата домашна работа да ја препише

3. Добрите другари меѓусебно _____

4. а) Ние децата **различни сме** по : _____



б) **Слични сме** : _____

5. Како се вика документот каде се запишани правата што ги имаат децата во светот ?



6. Секое дете има должност редовно да оди на _____ да _____ и да ги извршува _____ задачи.



7. Поврзи : **детски права и должности !**(секое права со одредена должност)

ПРАВА

Право на здравствена заштита

Право на игра

Право на чиста и здрава животна
околина

ДОЛЖНОСТИ

Почитување на другарите и
правилата на игра

Грижа за здравјето

Грижа за околината

8. Како се вика детската амбасада која се грижи за детските права?

9. УНИЦЕФ е



10. СОС – телефонот е _____ и служи за _____

ИНДИКАТОРИ	ДА	НЕ	ДЕЛУМНО
Знае да се представи себеси			
Знае дека луѓето кои живеати работат заедно стапуваат во одредени меѓусебни односи			
Ги воочува и почитува рзликите меѓу луѓето			
Ги знае основните детски права			
Ја објаснува улогатана службите за детски права			
Ја објаснува улогата на луѓето кои помагаат во остварување на детските права			
Знае да се обрати до службите и луѓето кои помагаат Да се остварат и кои ги заштитуваат детските права			

Наставник : _____

Родител: _____